

Полицискиот службеник ќе се легитимира, а ќе се намали и неопходниот стаж за добивање раководна функција во МВР, и тоа за началник на сектор од 12 на 6 години, а за командир од 10 на 6 години.

Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**

Едно нешто што ветил пратениците на ДУИ, а го исполнија, е нивното "кочење" на Законот за полиција. Интегративците се вратија во собраниските клупи, конкретно за овој Закон, но буквално на секој можан начин го блокираа неговото донесување, а уште на почетокот на оваа собраниска расправа беше сосема јасно дека тешко ќе оди неговото изгласување. На овој собраниски состав му беа потребни неколку дена за меѓусебни обвинувања, изговори кој и како ја нарушил процедурата, а спикерот Георгиевски неколку пати го повикуваше собраниското обезбедување. Пратениците на ДУИ удираа по масите, несакајќи да се помират со новата улога во Собранието да бидат опозициона партија. Се заседаваше во напната атмосфера... Законодавниот дом повеќе личеше на цир-

СЦЕНАРИЈА

Интегративците се вратија во законодавниот дом откако не им успеа иницијативата за нова лидерска средба кај премиерот Груевски, а министерката Јанкуловска потенцира - аргументите за Законот да се изнесат во Собранието, зошто Законот е предмет на собраниска дебата. И од Кабинетот на Црвенковски потврди дека, откако Груевски проценил дека во моментот лидерската средба би била нецелисходна, и претседателот нема намера да организира средби од таков тип.

Тоа беше доволно да се "запалат" страстите на интегративците.

"Нема да дозволиме непочитување, газење врз Рамковниот договор. Може да се има впечаток и можеби е така, дека малкумина, поединечно, нè поддржуваат во Собранието, може да се има впечаток и дека надвор од Собранието немаме директна поддршка, но главно е дека ние сме на прав пат", изјави Агрон Буџаку.

На моменти се поставуваше и прашање дали се заладени односите меѓу ДПА и ВМРО-ДПМНЕ, затоа што и ДПА имаше свои барања за Законот за полиција, намалување на стажот за раководните функции во МВР и полициски сектор во Струга. Подоцна се шпекулираше дека ДПА се согласиле Струга да



ВО НАПНАТА АТМОСФЕРА ГО ОБРАЗЛОЖИ ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА, ВО КОЈ ЌЕ БИДАТ ВМЕТНАТИ И НЕКОЛКУ АМАНДМАНИ, МИНИСТЕРКАТА ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА

РЕЦИКЛИРАН РАБОТЕН СТАЖ ЗА ПАРТИСКИ КАДРИ

кус отколку на место каде што се носат закони и каде се одлучува за иднината на државата.

По неколкудневно препукување почна расправата по амандманите на Законот за полиција. Но, како што почнаа, парламентарците уште долго нема да замолчат, а нивните дискусии ќе траат...

не биде деветти сектор во замена за ветувањето началник да биде Албанец.

По најавата дека ќе се оди со намалување на границата на потребните години на стаж за раководните функции, само за две години, беа доставени амандмани со кои годините на стаж кај началникот на секторот за внатрешни и

командирот на полициска станица се намалуваат на само шест години. И покрај овие измени, кои станаа составен дел од Законот, ДУИ не го смени ставот, само ја смени тактиката - не тропаат по говорницата, а продолжува да расправаат. Нема да го поддржат Законот за полиција и потенцираа дека имаат и

други концептуални разлики. Апелираа до сите градоначалници да не го прифатат донесувањето на Законот за полиција, зашто со него општинските полиции ќе имаат мали надлежности.

"Не би сакал да прејудиирам ниту, пак, да предвидувам какви било црни сценарија кои би можеле да се случат, меѓутоа ситуацијата е јасна, доколку овој Закон не се гласа со двојно мнозинство или со Бадентеров механизам, секако дека тој ќе предизвика незадоволство кај албанската етничка заедница. Кои ќе бидат мерките и која ќе биде формата на изразување на тоа незадоволство не би можел сега да прејудиирам", изјави Муса Џафери од ДУИ.

Министерката Јанкуловска потврди дека правичната застапеност е причина за амандманите. ЛДП нема да го поддржи Законот. Од партијата велат дека овие измени се скандалозни. Јован Манасиевски потенцира: "Не стои аргументацијата дека нема доволно кандидати од етничките заедници, туку според наше длабоко убедување, намерата е комплетно сите клучни полициски функции да бидат заземени од партиски војници, прв пат вработени во мандатот на претходната Влада на ВМРО-ДПМНЕ".

За овој Закон постои и поделеност меѓу СДСМ. Бучковски му потврдил на Грueвски дека ќе гласа за Законот, а за разлика од него, Шекеринска потенцира дека пратеничката група не се прозвела по измените.

ПРЕПУКУВАЊА

Сепак, овие амандмани се толкуваа и како задоволување на желбите на ДПА, во замена за нивната конструктивност. Се препукуваа со ДУИ, си реплицираа за тоа од каде ги рециклираат полициските кадри. На моменти беше доведено во прашање и учеството на ДПА во Собранието.

Координаторот на пратеничката група на ДПА, Ружди Матоши, се закани како тие нема да учествуваат во работата на Собранието и го обвини спикерот Љубиша Георгиевски дека е попустлив кон ДУИ со што "создава хаос во Собранието и дозволува да зборува кој кога сака".

Во продолжението на амандманската расправа за Законот за полиција, координаторот на ДУИ, Рафиз Алити, го повика Матоши да се извини за изнесените обвинувања дека ДУИ е одговорна за повеќе од 200 убиства во Тетово, напра-

вени во време кога беше дел од власта. Матоши револтирано одговори дека нема намера да се извинува бидејќи, како што рече, за сè што кажал има факти "кои потврдуваат дека ДУИ четири години го стимулирала криминалот и убивала Албанци".

За Законот има многу амандмани. Министерката прифати неколку, но не и оние со кои се бараа и СВР Прилеп и СВР Кочани. Мина амандманот на Роза Топузовска-Каревска, според кој во иднина полицискиот службеник ќе се легитимира, не по барање на граѓанино, туку тоа ќе биде негова обврска. Откако амандманот ја доби поддршката од сите пратенички групи, го прифати и министерката Јанкуловска.

И за овој амандман имаше циркуска расправа.

Во текот на расправата пратеничката група на ДУИ поднесе 60 амандмани за Законот за полиција. Тоа се интервенции на владините амандмани со кои првичниот текст претрпе измени. Меѓутоа, барањата на интегративците се контрадикторни. Во еден свој амандман предлагаат за директор на јавна безбедност да се именува лице со 4 години работно искуство, ако се докажал како добар менаџер, а со друг амандман да има работно искуство од 30 години.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со воспотата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристапување на податоците е неке минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент** и **Домачен практискум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повозата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплатата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки
- Комити, коефициенти
- и шифри на плаќање
- и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страна на интернет ја добивате сите податоци со одвајред дадена цифра.

Корисните ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И
16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

САМО 14
14.700 ДЕН